

Врз основа на член 77-ж од Законот за култура (Службен весник на РСМ бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), член 20-г и 20-д од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.весник на Р.С.М бр .27/14,199/14, 27/16, 35/18) и член 21,23,24,25,26 и 27 од Законот за работни односи (Службен весник на РСМ бр 167 од 28.09.2015, Измената на ЗРО од 15.02.2016 и Измената на ЗРО од 29.06.2016, Директорот на ЈОУ Библиотека Феткин Кавадарци на ден 23.07.2021 год ја донесе следната :

О Д Л У К А

За избор на (1) едно лице давател на јавни услуги по објавен оглас

Во врска со објавениот јавен оглас број 04-101/2 од 25.06.2021 година , Директорот на ЈОУ Библиотека Феткин Кавадарци ГО ПРИФАКА предлогот на Комисијата за постапка за вработување доставен до него заедно со прилозите од 1 и 2 фаза за селекција и како давател на јавни услуги на Определено работно време на работно место - Помошник библиотекар со шифра КУЛ 03 04 002 005 се избира лицето :

Василка Дрварова

О б р а з л о ж е н и е

Постапката за вработување на даватели на јавни услуги во Библиотека Феткин Кавадарци е согласно со Годишниот план за вработување за 2021 година број 01-120\1 од 14.08.2020 година, за кој има Позитивно мислење бр.12/6-3497/2 од 02.10.2020 година од страна на Министерството за информатичко општество и администрација, како и согласно обезбедената финансиска согласност со број 18-4520/2 од 19.05.2021 година на Министерството за финансии.

Управниот одбор при ЈОУ Библиотека Феткин Кавадарци донесе Одлука за распишување на јавен оглас за вработување на определено време на 1 извршител, Давател на јавни услуги Помошник Библиотекар бр 02-96\4 од 21.06.2021 година, заради вработување на определено време.

Јавниот оглас за вработување на определено време на 1 извршител Помошник библиотекар бр.04-101\2 е објавен на ден 25 јуни 2021 година во, Агенцијата за вработување и во три дневни весници: Нова Македонија, Вечер и Коха.

Рокот за пријавување на јавниот оглас беше 15 дена од денот на неговото објавување во дневните весници.

По завршувањето на рокот за пријавување Комисијата пристапи кон 1 фаза и тоа административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите доставени на јавниот оглас. Кандидатите кои ја поминале 1 фаза преминуваат во 2 фаза интервју кое се состои од општи прашања, општи компетенции, стручни прашања.

По завршувањето на постапката Комисијата достави Предлог до мене како Директорот на Библиотека Феткин Кавадарци за вработување на кандидатот кој освоил најмногу бодови, а воедно и единствен кандидат кој поминал во втора фаза интервју Василка Дрварова со освоени вкупно 85 поени.

Согласно дадениот предлог и придружната документација се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Право на жалба во рок од 8 дена од приемот на Одлуката до Управниот одбор на Библиотека Феткин Кавадарци.

Библиотека Феткин Кавадарци
Директор :
Весна Гркова

Доставено до :
Кандидатот Василка Дрварова
На ден 24.07.2021 година